



Лилјана Јоноски - Рурална Коалиција.

Изберете кластер (означете со bold или underline):	1 правна рамка, 2 образование, 3 култура, 4 медиуми, 5 локална самоуправа, <u>6 млади</u> , 7 општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот кластер и за кој имате предлози за решенија):	<ol style="list-style-type: none">1. Целосна социјална исклученост на младите од руралните средини2. Миграциите село-град, па и миграциите надвор од државата се секојдневие3. Бројот на запишани ученици во средните земјоделски училишта масовно опаѓа од година во година4. Од над 350 ученици во средното земјоделско училиште во Струмица на прашањето дали ќе продолжите да го работите и развивате земјоделието над 98% одговориле со НЕ и покрај добриот економски статус кој што го имаат5. 83,5% од младите во руралните средини НИКОГАШ не посетиле некоја институција во локалната самоуправа6. Културно-социјален живот НЕМА
Предлог иницијатива или активност со кои може да се решава проблемот (ако е можно, наведете времетраење на иницијативата):	Кон решавањето на овој проблем би се придонело преку следниве активности: <ol style="list-style-type: none">1. При самото креирање на стратегијата “Едно општество за сите и дефинирањето на



	<p>активностите за реализација на истата да се стави фокус на потребите на младите од руралните средини, не само во економскиот сегмент туку исто така нивните потреби да се разликуваат и од социјален и културен аспект кој што често пати знае да биде различен од оној на младите од урбаните средини;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Да се организираат отворени денови на општините, но и на локалните институции каде што младите ќе можат конкретно да се запознаат со работата на секоја од тие институции, а особено со делот како може да поднесат иницијатива или да придонесат кон решавањето на некој локален проблем3. Да станат функционални локалните младински совети4. Секоја рурална општина да има и посебна стратегија за млади во рамките на општината5. Да се организираат отворени денови на јавните културни установи од градовите, но и да се организираат манифестации, па дури и театарски претстави во руралните средини;6. Да се отвори јавна дебата или да се организираат серија на ТВ емисии кои што ќе ги третираат
--	--



	<p>младите од руралните средини;</p> <ol style="list-style-type: none">7. Да се креираат успешни приказни со млади земјоделци во вид на видеа кои што потоа би се емитувале на националните и локални телевизии8. Да се зголеми информираноста кај младите за сите мерки кои што им се достапни за поддршка на нивното делување во руралните средини9. Да се доближат младите до граѓанските организации и да им се доближи поимот на волонтирање10. Да се разменуваат позитивни искуства со млади од различни плански региони, да се врши посета на терен и преку заедничко дружење и активности да се разменуваат знаења и искуства11. Користење на социјалните мрежи за информирање на младите од руралните средини преку посебни страници, форуми, па дури и веб платформи <p>Дел од активностите се пообемни и бараат повеќе време за реализација, меѓутоа дел од нив може да се реализираат и во период од 6 месеци до 1 година</p>
--	---



Имплементатор/и (кои чинители можат да ја реализираат активноста):	ГО кои што работат во секторот земјоделство и рурален развој, младинските организации, општините и локалните институции би биле дел од имплементацијата на овие активности, а истите координирани од страна на една или повеќе граѓански организации во вид на проект
--	---

Прашалник табела за поднесување на иницијативиза „Развој на концептот за едно општество и интеркултурализам во Република Македонија“

Изберете кластер (означете со bold или underline):	1 правна рамка, 2 образование, 3 култура, 4 медиуми, <u>5 локална самоуправа</u> , 6 млади, 7 општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот кластер и за кој имате предлози за решенија):	<p>Родово - сензитивно буџетирање во руралните општини</p> <p>Проблемите со коишто се соочуваат жените од руралните средини најчесто се занемарувани од страна на надлежните институции или, пак, третирали со регуларни мерки коишто не секогаш доведуваат до посакуваниот резултат. Поради таквиот пристап, жените од руралните средини се во многу тешка ситуација и често спаѓаат меѓу најсиромашната популација, нивниот труд е ниско вреднуван, вклучително и трудот во семејното домаќинство, семејните обврски и работата на семејниот земјоделски имот.</p> <p>Доминантно изразените патријархални вредности и традиционалната поделба на родовите улоги уште повеќе влијаат</p>



	<p>врз позицијата на руралната жена, како во семејството, така и во општеството. Дополнително од над 500 жени испитанички од две рурални општини над 95% одговориле дека не се вклучени воопшто во донесувањето на одлуки во локалната заедница</p>
<p>Предлог иницијатива или активност со кои може да се решава проблемот (ако е можно, наведете времетраење на иницијативата):</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Да се почитува најпрво законската рамка за целосно и правилно функционирање на Комисиите за еднакви можности и поднесување на редовни извештаи до Министерството за труд и социјалн политика2. Да се организираат форуми во рурални средини кои што меѓудругото кога се креира буџетот би внимавале и на родово одговорното буџетирање3. Да се зголеми социјалната инклузија на жените од руралните средини преку посета на седници на Совет, преку изработка на локални иницијативи со поддршка на граѓанскиот сектор;4. Да се зголеми бројот на мерки во програмите за земјоделство и рурален развој кои што ќе бидат исклучиво наменети за жени5. Да се организираат клубови на



	<p>жени од рурални средини во кои што тие би ги разменуваале своите вештини, знаења;</p> <p>6. Да се организираат манифестации, јавни и културни настани во руралните средини кои што во фокусот ќе ги имаат жените и поддржувањето на нивните активности од страна на општината</p> <p>7. Жените да се научат како да ги следат буџетите на општините и како да реагираат секогаш кога е тоа потребно, а при тоа не е запазен родовиот концепт.</p> <p>Период на реализација минимум 1 година.</p>
Имплементатор/и (кои чинители можат да ја реализираат активноста):	Граѓански организации од областа земјоделство и рурален развој преку партнерства со организации кои што работат на женските права и секако во соработка со општините

* ископирајте ја табелата повеќе пати доколку сакате да предложите повеќе иницијативи во повеќе кластери